



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 27 декември 1974
Скопје
Број 48 Год. XXX

Претплатата за 1974 година изнесува 180 динари. Овој број чини 4 дин. Жиро сметка 40100-601-128

547.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА

Се прогласува Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 декември 1974 година.

Број 03-3119
26 декември 1974 година
Скопје

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с.р.

Претседател на Претседателството на СРМ,
Видоје Смилевски, с.р.

ЗАКОН

ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Социјалистичка Република Македонија, во согласност со условите за општиот развој на Републиката, го потпомага побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта со средствата што му ги обезбедува на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта (Фонд).

Покрај кредитирањето на побрзиот развој, Фондот може да финансира определени дејности и намени доколку му бидат обезбедени посебни наменски средства.

Член 2

Стопански недоволно развиените краишта ќе се определат со посебен закон.

Член 3

За остварување на задачите на Фондот се обезбедуваат постојани извори на средства.

Средствата на Фондот служат како дополнителни и со нив и со другите средства за општествената репродукција и другите мерки се потпомага побрзиот стопански развој на недоволно развиените краишта.

Член 4

Со општествен договор се утврдуваат условите и критериумите за употреба на средствата на Фондот, условите и начинот на нивното користење, како и другите права и обврски, во рамките на законот и со други прописи утврдените надлежности и делокруг на носителите на инвестиционата активност и на учесниците во кредитирањето и финансирањето на зафатите за побрз развој на недоволно развиените краишта во Републиката.

Општествениот договор го склучуваат: Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Стопанската комора на Македонија, Сојузот на синдикатите на Македонија, Фондот, Собранијата на општините од недоволно развиените краишта и банките од подрачјето на Републиката.

Член 5

Фондот има својство на правно лице.
Фондот има статут.
Седиштето на Фондот е во Скопје.

II. ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА НА ФОНДОТ

Член 6

Задача на Фондот е со средствата да го потпомага побрзиот развој на недоволно развиените краишта.

Фондот ги врши и следниве работи: поттикнува студиски истражувања и изработка на развојни програми од интерес за повеќе недоволно развиени општини; се грижи за обезбедување на додатни средства од земјата и странство, го потпомага создавањето на инфраструктурни услови за општ развој и врши информативна дејност сврзана со целите и задачите на Фондот.

Член 7

Средствата на Фондот се формираат од:

1. дел од приливот на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање побрзиот стопански развој на недоволно развиените републики и АП Косово;

2. средствата што Републиката му ги доделува на фондот преку буџетот или други извори за партиципација во финансирањето на инфраструктурни зафати;

3. камата, заеми и од други приходи.

Член 8

Висината на средствата од точка 1 на претходниот член ќе се утврди со закон, а во согласност со целите и задачите на општествено-економскиот развој, утврдени со Општествениот план на Републиката.

Член 9

Средствата на Фондот служат за учество за добивање на кредити од деловните банки, од организациите на здружениот труд и од други кредитори.

Со општествениот договор ќе се утврдат диференцирани услови под кои корисниците можат да добиваат кредити од средствата од претходниот став.

Член 10

Корисници на средствата на Фондот можат да бидат организациите на здружениот труд, општините од неразвиените краишта, како и организациите на здружениот труд од другите краишта што вршат инвестициони вложувања од сопствени средства во неразвиените краишта.

Член 11

Средствата на Фондот во висина на средствата што ги обезбедува Републиката (точка 2 на член 7), ќе се употребат за партиципација во финансирањето на инфраструктурните зафати со кои се создаваат општи услови за развој на недоволно развиените општини, за студиски истражувања и изработка на развојни програми и други задачи на Фондот, утврдени со овој закон.

Член 12

Со финансискиот план се утврдуваат приходите и расходите на Фондот за наредната календарска година.

Член 13

По истекот на годината се изготвува завршна сметка на Фондот за извршување на финансискиот план и годишен извештај за работата на Фондот.

Ш. УПРАВУВАЊЕ НА ФОНДОТ

Член 14

Со Фондот управува Управен одбор што го сочинуваат:

- седум члена кои ги именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија;
- седум члена кои ги именува Стопанската комора на Македонија; и
- по еден делегат што го определуваат собранијата на општините од недоволно развиените краишта.

Претседателот на Управниот одбор го именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 15

Мандатот на членовите на Управниот одбор трае четири години.

Член 16

Управниот одбор на Фондот:

1. утврдува насоки и предлага мерки за реализација на политиката за побрз развој на недоволно развиените краишта утврдени со Општествениот план и другите програми на Републиката;
2. донесува статут на Фондот, финансиски план и завршна сметка;
3. го склучува, во името на Фондот, Општествениот договор за критериумите за употреба на средствата на Фондот и се грижи за доследно и целосно остварување на задачите утврдени со него;
4. ја утврдува банката во која ќе се депонираат средствата на Фондот и одлучува за кредитните услови и за задолжување на Фондот во земјата и странство.

Член 17

На статутот и на финансискиот план на Фондот дава согласност Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Завршната сметка на Фондот му се поднесува на одобрување на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 18

Со работењето на Фондот раководи директорот, што го именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Мандатот на директорот трае 4 години.

Претседателот го претставува, а директорот го застапува Фондот.

Член 19

За вршење на стручните, административните и финансиско-материјалните работи Фондот има стручна служба, со која раководи директорот.

Задачите, организацијата и начинот на работа на стручната служба на Фондот се утврдуваат со статутот на Фондот.

Средствата за покривање на трошоците во врска со работата на органите на управувањето на Фондот, како и за покривање на трошоците на Фондот, се обезбедуваат со републичкиот буџет.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 20

Средствата на Фондот, кои во периодот од 1966—1970 година се формираа од средствата на Републиката за инвестиции во стопанството, ќе се пренесат во корист на деловните фондови на организациите на здружениот труд и општествено-политичките заедници, според положбата на неплатениот дел на кредитите на 31. XII 1973 година.

Член 21

Средствата на Фондот, кои според горниот основ се формираат во периодот од 1971 до 1975 година, намалени за износот наменет за инфраструктурни зафати, како и средствата на Фондот од ненаплатените ануитети по пласираните кредити отпорано, ќе се отстапат за зголемување на деловните фондови на организациите на здружениот труд, според еднакво утврден процент од одобрените кредити на Фондот со положба на крајот на 31. XII. 1974 година.

Член 22

По предлог на Стопанската банка Скопје, Управниот одбор на Фондот со одлука ќе ги утврди износите на средствата што се пренесуваат врз организациите на здружениот труд.

Член 23

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи:

1. Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развој на недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“ бр. 24/66, 11/72 и 40/72).

Член 24

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија.“

548.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА, ОДРЖУВАЊЕТО И РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ПАТИШТАТА

Се прогласува Законот за финансирање на изградбата, одржувањето и реконструкцијата на патештата,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 декември 1974 година.

Број 03-3122
26 декември 1974 година
Скопје

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с.р.

Претседател на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА, ОДРЖУВАЊЕТО И РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ПАТИШТАТА

Член 1

Со овој закон се уредува финансирањето на изградбата, одржувањето и реконструкцијата на патиштата од I, II и III ред.

Член 2

Средствата за изградба, одржување и реконструкција на патиштата се утврдуваат и остваруваат со финансиска програма.

Финансиската програма, по предлог од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, ја донесува Собранието на Социјалистичка Република Македонија (Собрание).

Член 3

За извршување на финансиската програма се формира Совет за изградба, одржување и реконструкција на патиштата (Совет).

Советот го сочинуваат претседател и 34 членови што, по предлог на Извршниот совет, ги именува Собранието од редот на делегатите на Собранието, како и од заинтересирани органи, организации и заедници.

За членови на Советот можат да бидат именувани и општествени, научни и стручни работници.

Член 4

Советот има секретар што го именува Извршниот совет.

Член 5

Стручните и административните работи на Советот ги врши стручна служба.

Со работите на стручната служба раководи секретарот на Советот.

Член 6

Советот го претставува претседателот на Советот.

Наредбодавец за извршување на финансиската програма е секретарот на Советот.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 7

Правата и обврските на Републичкиот фонд за патишта ги презема Републиката, а се остваруваат преку финансиската програма од член 2 на овој закон.

Член 8

Советот ги реализира деловите од програмите за изградба, реконструкција и одржување на патиштата од 1974 година што продолжуваат во 1975 година.

Член 9

Постојната стручна служба на Републичкиот фонд за патишта продолжува со работа како стручна служба на Советот.

Член 10

Со влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите од Законот за јавните патишта („Службен весник на СРМ“ број 35/67) што се однесуваат на Републичкиот фонд за патишта.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија,“ а ќе се применува од 1. I. 1975 година.

549.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ОД ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Се прогласува Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружениот труд од областа на општествените дејности,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 декември 1974 година.

Број 03-3118
26 декември 1974 година
Скопје

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с.р.

Претседател на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с.р.

ЗАКОН

ЗА АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ОД ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Член 1

За амортизација на основните средства на основните организации на здружениот труд од областа на здравството и социјалната заштита, на образованието и воспитувањето, на науката и културата и на спортот (основни организации на здружен труд од областа на општествените дејности), се применуваат одредбите на Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ број 16/74), ако со овој закон не е поинаку определено.

Член 2

Основната организација на здружениот труд од областа на општествените дејности може да одлучи предметите што сочинуваат погонски и деловен инвентар, чиј век на траење е пократок од една година, како и предметите чиј век на траење е подолг од една година, а чија посединечна вредност не преминува 5.000 динари, да не се искажуваат во деловните книги како основни средства.

Член 3

Стапките на амортизација на одделни предмети што сочинуваат основни средства на основните организации на здружениот труд од областа на општествените дејности не можат да бидат пониски од следниве стапки:

Реден број на групата на средствата	Назив на групата на сред. со повикување на броевите од номенклатурата	Годишна стапка на амортизација
I	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ на организациите на здружениот труд од општествените дејности освен во здравството.	
	1. Згради со скелет од армиран бетон и челик	1
	2. Сидани згради со меѓукатна конструкција од армиран бетон или елементи	1,2
	3. Други сидани згради од тврд материјал	1,6
	4. Згради од дрво, набој и растурен материјал	4
II	ОПРЕМА	
	а) во здравството:	
	5. Медицинска опрема и уреди (71-1, 2, 3, 5, 6, 7 и група 74)	15
	6. Собен мебел	12
	7. Механичка опрема на кујните и пералните (43, 44, 75 и 76)	9
	8. Друга опрема	12
	б) во останатите дејности	
	9. Училишен мебел	8
	10. Училишни помагала	10
	11. Специфична опрема за рехабилитација	10
	12. Спортски реквизити	12
	13. Друга опрема	10

По исклучок, со општ акт на организацијата на здружениот труд од областа на социјалната заштита може да се предвиди и пониска стапка на амортизација, но не помалку од 50% од стапките предвидени во претходниот став.

Член 4

Ако основните средства на основните организации на здружениот труд од областа на општествените дејности се користат во смени, стапките за пресметување на амортизацијата не се зголемуваат.

Член 5

Основната организација на здружениот труд од областа на општествените дејности може до крајот на 1975 година да изврши отпис (расходување) на основните средства, без обврска да ја надомести нивната неамортизирана вредност и тоа:

1) на предмети од опремата што се произведени пред 31. XII. 1959 година, без оглед на времето кога основната организација на здружениот труд ги стекнала; и

2) на предмети на опремата што се стекнати пред 31. XII. 1964 година, ако нивната вредност која ја сочинува основницата за пресметување на амортизацијата е амортизирана за повеќе од 75%.

Отписот (расходувањето) на предметите од претходниот став се утврдува со општиот акт на основната организација на здружениот труд.

Член 6

Со влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите на Законот за стопите на амортизацијата и за користењето на средствата на амортизацијата на работните организации од општествените дејности („Службен весник на СРМ“, бр. 42/67 и 5/68).

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува и за пресметување на амортизацијата на завршните сметки за 1974 година.

550

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6, од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ

Се прогласува Законот за средствата за пошумување на голините, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 декември 1974 година.

Број 03-3115
26 декември 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с.р.

Претседател
на Претседателството
на СРМ,
Видо Смилевски, с.р.

ЗАКОН

ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ

Член 1

Со овој закон се уредува остварувањето и начинот на управување со средствата на Републиката за пошумување на голините.

Член 2

Средствата за пошумување на голините се утврдуваат и остваруваат преку финансиска програма.

Финансиската програма, по предлог од Извршниот совет на Собранието на СРМ (Извршен совет) ја донесува Собранието на Социјалистичка Република Македонија (Собрание).

Член 3

За извршување на финансиската програма се формира Совет за пошумување на голините (Совет). Советот го сочинуваат претседател и 34 членови што, по предлог од Извршниот совет, ги именува Собранието од редот на делегатите во Собранието и од заинтересираните органи, организации и заедници.

За членови на Советот можат да бидат именувани и општествени, научни и стручни работници.

Член 4

Стручните и административните работи на Советот ги врши Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

Член 5

Советот го претставува и го застапува претседателот на Советот.

Наредбодавец за извршување на финансиската програма е претседателот на Советот.

Член 6

Правата и обврските на Републичкиот фонд за пошумување на голините ги презема Републиката, а се остваруваат преку финансиската програма.

Член 7

Советот го реализира делот од Програмата на Републичкиот фонд за пошумување на голините од 1974 година што продолжува во 1975 година.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, престанува да важи Законот за Републичкиот фонд за пошумување на голините („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ број 25/70).

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

551.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАШТИТАТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ**

Се прогласува Законот за финансирање на заштитата од градобијност, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 декември 1974 година.

Број 03-3116
26 декември 1974 година
Скопје

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с.р.

Претседател на Претседателството на СРМ,
Видоје Смилевски, с.р.

ЗАКОН**ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАШТИТАТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ****Член 1**

Со овој закон се уредуваат финансирањето, остварувањето и начинот на управување со средствата на Републиката за заштита од градобијност.

Член 2

Средствата за заштита од градобијност се утврдуваат и се остваруваат преку финансиска програма.

Финансиската програма, по предлог од Извршниот совет на Собранието на СРМ (Извршен совет), ја донесува Собранието на Социјалистичка Република Македонија (Собрание).

Член 3

За извршување на финансиската програма се формира Совет за заштита од градобијност (Совет).

Советот го сочинуваат претседател и 24 членови што, по предлог од Извршниот совет, ги именува Собранието од редот на делегатите во Собранието и од заинтересираните органи, организации и заедници.

За членови на Советот можат да бидат именувани и општествени, научни и стручни работници.

Член 4

Стручните и административните работи на Советот ги врши Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

Член 5

Советот го претставува и го застапува претседателот на Советот.

Наредбодавец за извршување на финансиската програма е претседателот на Советот,

Член 6

Правата и обврските на Републичкиот фонд за заштита од градобијност ги презема Републиката, а се остваруваат преку финансиска програма.

Член 7

Советот го реализира делот на Програмата на Републичкиот фонд за заштита од градобијност од 1974 година што продолжува во 1975 година.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите од Законот за заштита од градобијност (од член 6 до член 20; „Службен весник на СРМ“ бр. 10/71 и 24/71) што се однесуваат на Републичкиот фонд за заштита од градобијност.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

552

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6, од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИСТРАЖУВАЧКИТЕ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО**

Се прогласува Законот за финансирањето на истражувачките работи во рударството, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 декември 1974 година.

Број 03-3114
26 декември 1974 година
Скопје

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с.р.

Претседател на Претседателството на СРМ,
Видоје Смилевски, с.р.

ЗАКОН**ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИСТРАЖУВАЧКИТЕ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО****Член 1**

Со овој закон се уредува финансирањето на истражувачките работи во рударството.

Член 2

Средствата за истражувачки работи во рударството се утврдуваат и се остваруваат преку финансиска програма.

Финансиската програма ја донесува Собранието на СРМ (Собрание), по предлог од Извршниот совет на Собранието на СРМ (Извршен совет).

Член 3

За извршување на финансиската програма се формира Совет за истражувачки работи во рударството (Совет).

Советот го сочинуваат претседател и 34 членови што по предлог од Извршниот совет ги именува Собранието од редот на делегатите во Собранието, како и од заинтересираните органи, организации и заедници,

За членови на Советот можат да бидат именувани и општествени, научни и стручни работници.

Член 4

Советот има секретар, што го именува Извршниот совет.

Член 5

Стручните и административните работи ги врши стручна служба.

Со работата на стручната служба раководи секретарот на Советот.

Член 6

Советот го претставува претседателот на Советот.

Наредбодавец за извршување на финансиската програма е секретарот на стручната служба.

Член 7

Правата и обврските на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството ги презема Републиката, а се остваруваат преку финансиската програма.

Член 8

Советот го реализира делот од Програмата на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството од 1974 година, што продолжува во 1975 година.

Член 9

Постојната стручна служба на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството продолжува со работа како стручна служба на Советот.

Член 10

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството („Службен весник на НРМ“ број 11/63 и „Службен весник на СРМ“ број 22/66 и 34/67).

Член 11

Овој закон влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

553.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за републичките даноци на граѓаните,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 декември 1974 година.

Број 03-3113
26 декември 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Претседателството
на СРМ,
Видос Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во член 3 од Законот за републичките даноци на граѓаните („Службен весник на СРМ“, број 45/72, 45/73 и 9/74 година) во став 1, ред втори, стапката „3%“ се заменува со „3,5%“, а во став 2, ред трети стапката „16%“ се заменува со „19%“.

Член 2

Член 4 се менува и гласи:

„Републичкиот данок на вкупниот приход на граѓаните се плаќа по следниве стапки:

Ако основницата на данокот изнесува динари	Се плаќа на име данок (износ и стапка)	Основницата над
до 7.000	2%	
7.000 до 13.000	140 + 4% на вишок над	7.000
13.000 „ 20.000	380 + 6% „	13.000
20.000 „ 26.000	800 + 8% „	20.000
26.000 „ 33.000	1.280 + 11% „	26.000
33.000 „ 39.000	2.050 + 14% „	33.000
39.000 „ 45.000	2.890 + 18% „	39.000
45.000 „ 52.000	3.970 + 22% „	45.000
52.000 „ 59.000	5.510 + 27% „	52.000
59.000 „ 65.000	7.400 + 32% „	59.000
65.000 „ 72.000	9.320 + 37% „	65.000
72.000 „ 78.000	11.910 + 42% „	72.000
78.000 „ 85.000	14.430 + 48% „	78.000
85.000 „ 91.000	17.790 + 54% „	85.000
91.000 „ 98.000	21.030 + 60% „	91.000
98.000 „ 104.000	25.230 + 66% „	98.000
над 104.000	29.190 + 75%	104.000

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година, освен одредбите од член 2 што ќе се применуваат од 1 јануари 1974 година.

554.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за даноците на граѓаните, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 декември 1974 година.

Број 03-3117
26 декември 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с.р.

Претседател
на Претседателството
на СРМ,
Видос Смилевски, с. р.

ЗАКОН**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ****Член 1**

По член 303-а од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, број 39/72, 3/73, 24/73 и 46/73), се додава нов член 303-б кој гласи:

„По исклучок од член 11 од овој закон стапките на даноците за 1975 година можат да се прошират најдоцна до 28 февруари 1975 година.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

555.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6, од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВОТО НА ПОМОШ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО ЧИЈ ХРАНИТЕЛ Е НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ВОЕНА СЛУЖБА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за поблиските услови за остварување правото на помош на членовите на семејството, чиј хранител е на задолжителна воена служба.

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 декември 1974 година, и на седницата на Собранието на Републичката заедница за социјална заштита, одржана на 23 декември 1974 година.

Број 03-3112

26 декември 1974 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с.р.

Претседател
на Претседателството
на СРМ,
Видое Смилевски, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВОТО НА ПОМОШ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО ЧИЈ ХРАНИТЕЛ Е НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ВОЕНА СЛУЖБА****Член 1**

По член 5 од Законот за поблиските услови за остварување правото на помош на членовите на семејството чиј хранител е на задолжителна воена служба („Службен весник на СРМ“ бр. 22/66 и бр. 24/73) се додава нов член 5-а, кој гласи:

„Висината на основната помош и на додатокот на членовите на семејството се усогласува со движењето на просечните трошоци на животот во Републиката во почетокот на секоја година, ако тие трошоци во претходната година пораснале најмалку за 3%.“

Одлука за усогласувањето од претходниот став донесува Собранието на општината.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 1974 година.

556.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6, од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САМОУПРАВНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за самоуправните заедници на образованието, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Републичката заедница на образованието, одржани на 26 декември 1974 година.

Број 03-3111

26 декември 1974 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с.р.

Претседател
на Претседателството
на СРМ,
Видое Смилевски, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО****Член 1**

Во член 44 од Законот за самоуправните интересни заедници на образованието („Службен весник на СРМ“ број 5/74), бројот „1974“ се заменува со бројот „1975“, а бројот „1975“ се заменува со бројот „1976“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

557.

Врз основа на член 318, став 2 и член 332 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 декември 1974 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА РАСПОРЕДОТ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1975 ГОДИНА**

1. Девизите за потребите на Социјалистичка Република Македонија во 1975 година, утврдени во износ од 112.337.500 динари, ќе се користат за нестоковни и стоковни плаќања, за потребите на републичките органи, собранијата на општините, установите, општествените организации и граѓанските правни лица, како и за намирување на други потреби на Републиката, и тоа:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. за нестоковни плаќања до износ од | 18.780.000 дин. |
| 2. за стоковни плаќања до износ од | 76.800.000 дин. |

Од вкупниот износ на девизите од став 1 на оваа точка се издвојува износот од 6.757.500 динари за намирување на непредвидени и недоволно предвидените расходи на Републиката — резерва, како и износ од 10.000.000 динари за намирување потребите на собранијата на општините и на Заедницата на општините и градовите на Македонија.

2. За користење на средствата од резервата одлучува Извршниот совет на СРМ. Извршниот совет правото на располагање со резервата, до висина од 30.000 динари, може да го пренесе врз републичкиот секретар за финансии.

3. Се овластува републичкиот секретар за финансии да врши распоред на износот на девизите од точка 1, став 2 на оваа одлука, предвиден за собранијата на општините и Заедницата на општините и градовите на Македонија.

4. Од вкупниот износ на девизите, утврдени во точка 1 на оваа одлука, можат да се користат 90% во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, а 10% во други девизи.

Извршниот совет може, придржувајќи се за соодносот од претходниот став, да одобрува користење на девизи на одделни корисници и во сооднос поинаков од односот определен во став 1 на оваа точка.

5. Се овластува Извршниот совет да врши пренесување на распоредните износи на девизи во резервата, по претходна прибавена согласност од корисниците, доколку не ќе можат да ги искористат распоредените девизни средства според оваа одлука.

6. Со распоредот на девизите за 1975 година, кој е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел, се утврдуваат, во границите на износот од точка 1, став 1 на оваа одлука, износите на девизи за одделни корисници.

7. Утврдениот износ на девизите според оваа одлука на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје, ќе го распореди по факултети Универзитетот во Скопје.

8. Извршниот совет ќе му поднесе на Собранието на Социјалистичка Република Македонија извештај за користењето на девизите според оваа одлука до 30 април 1976 година.

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари до 31 декември 1975 година.

СОВРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-3120

26 декември 1974 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ ЗА 1975 ГОДИНА

Реден број	Корисник	Изразено во дин.	
1	2	3	
1.	Собрание на СР Македонија		
	— нестоковни плаќања	200.000	
	— стоковни плаќања	1.000.000	1.200.000
2.	Извршен совет		
	— нестоковни плаќања	600.000	
	— стоковни плаќања	3.000.000	3.600.000
3.	Македонска академија на науките и уметностите		
	— нестоковни плаќања	70.000	
	— стоковни плаќања	600.000	670.000
4.	Републички секретаријат за образование и наука		
	— нестоковни плаќања		200.000
5.	Републички секретаријат за култура		
	— нестоковни плаќања		200.000
6.	Републички секретаријат за внатрешни работи		
	— нестоковни плаќања	500.000	
	— стоковни плаќања	9.000.000	9.500.000
7.	Главен штаб за народна одбрана		
	— стоковни плаќања		600.000
8.	Републички секретаријат за здравство и социјална политика		
	— нестоковни плаќања	300.000	
	— стоковни плаќања	2.000.000	2.300.000
9.	Републички секретаријат за индустрија и трговија		
	— нестоковни плаќања		100.000
10.	Републички секретаријат за сообраќај и врски		
	— нестоковни плаќања		80.000
11.	Републички секретаријат за земјоделство и шумарство		
	— нестоковни плаќања	100.000	
	— стоковни плаќања	200.000	300.000
12.	Републички секретаријат за економски односи со странство		
	— нестоковни плаќања		100.000
13.	Секретаријат за односи со странство		
	— нестоковни плаќања		100.000
14.	Републички хидрометеоролошки завод		
	— нестоковни плаќања	50.000	
	— стоковни плаќања	1.000.000	1.050.000
15.	Републички завод за статистика		
	— стоковни плаќања		600.000
16.	Републички завод за техничка соработка		
	— нестоковни плаќања		1.000.000
17.	Општа заедница на образованието		
	— нестоковни плаќања		100.000
18.	Републичка геодетска управа		
	— нестоковни плаќања	50.000	
	— стоковни плаќања	400.000	450.000
19.	Републичка самоуправни интересна заедница за наука		
	— нестоковни плаќања	1.500.000	
	— стоковни плаќања	6.000.000	7.500.000
20.	Републичка комисија за културни врски со странство		
	— нестоковни плаќања		800.000

1	2	3
21. Универзитет „Кирил и Методиј“ — Скопје		
— нестоковни плаќања	500.000	
— стоковни плаќања	7.000.000	7.500.000
22. Народна и универзитетска библиотека		
— нестоковни плаќања	60.000	
— стоковни плаќања	600.000	660.000
23. Архив на Македонија		
— нестоковни плаќања	100.000	
— стоковни плаќања	600.000	700.000
24. Македонски народен театар		
— стоковни плаќања		15.000.000
25. Радио-телевизија — Скопје		
— нестоковни плаќања	2.000.000	
— стоковни плаќања	17.800.000	19.800.000
26. Новинско-издавачко и печатарско претпријатие „Нова Македонија“		
— нестоковни плаќања	1.500.000	
— стоковни плаќања	1.500.000	3.000.000
27. Републичка комисија за верски прашања		
— нестоковни плаќања		1.000.000
28. Собрание на град — Скопје		
— нестоковни плаќања	400.000	
— стоковни плаќања	4.000.000	4.400.000
29. Народна банка на Македонија		
— нестоковни плаќања	60.000	
— стоковни плаќања	500.000	560.000
30. Служба на општественото книговодство — Централна во Скопје		
— нестоковни плаќања	80.000	
— стоковни плаќања	1.000.000	1.080.000
31. Заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија		
— нестоковни плаќања		6.000.000
— лекување		
32. Стопанска комора на Македонија		
— нестоковни плаќања	200.000	
— стоковни плаќања	200.000	400.000
33. Стрелачки сојуз на Македонија		
— стоковни плаќања		300.000
34. Сојуз на радиоаматерите на Македонија		
— стоковни плаќања		800.000
35. Сојуз на организациите за физичка култура на Македонија		
— нестоковни плаќања	100.000	
— стоковни плаќања	500.000	600.000
36. Центар за примена на радиоизотопи во стопанството на СР Македонија		
— стоковни плаќања		300.000
37. Завод за студии и проектирање		
— стоковни плаќања		200.000
33. Дирекција за координација на интегрален развој на сливот на реката — Вардар		
— нестоковни плаќања		80.000
39. Хидро-биолошки завод — Охрид		
— нестоковни плаќања	150.000	
— стоковни плаќања	800.000	950.000

40. Висока музичка школа — Скопје		
— нестоковни плаќања	250.000	
— стоковни плаќања	150.000	400.000
41. Програма за заштита од градобијност		
— стоковни плаќања		700.000
42. Централен комитет на СК на Македонија		
— нестоковни плаќања	200.000	
— стоковни плаќања	200.000	400.000
43. Програма за патишта		
— нестоковни плаќања	50.000	
— стоковни плаќања	250.000	300.000
ВКУПНО:		95.580.000

558.

Врз основа на член 376 став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 1 и 3 од Законот за помилување и член 85 од Кривичниот законик, Претседателството на СРМ донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА****I**

Се ослободуваат од извршување на казната:

1. Методија Ристо Ангелески, од с. Сенокос,
2. Борис Горѓиев Јукаровски, од Скопје.

II

Се ослободуваат од понатамошно извршување на казната:

1. Борис Стојмилов Спасовски, од Пробиштип,
2. Стефан Димитар Стефановски, од Скопје,
3. Ука Елез Ферат, од с. Бедиње,
4. Митар Мијалче Зиков, од Штип,
5. Алишан Абаз Исџами, од Тетово.

III

Изречената казна намали за 6 месеци на:

1. Осман Сабедин Бекири, од с. Чифлик.

IV

Се услови неиздржаниот дел од казната на 1 година:

1. Мирко Гулабов Милошевски, од Прилеп,
2. Фарук Абдула Дика, од Бицево.

V

Се услови неиздржаниот дел од казната на 2 години на:

1. Јанко Никола Ристевски, од с. Радиовце,
2. Велимир Ангелов Грнчаревски, од с. Орешане.

VI

Се услови извршувањето на казна на 1 година на:

1. Перо Павлев Начевски, од Прилеп,
2. Добре Блаже Кралевски, од Скопје,
3. Петар Владимиров Данев, од с. Винаца,
4. Асани Рамадан Енвер, од с. Лаковица,
5. Танаско Климов Ивановски, од Кавадарци,
6. Ристо Анто Главевски, од Битола,
7. Драгомир Коста Крстевски, од Скопје,
8. Димитар Ванков Николовски, од Кратово,
9. Ратко Трпе Трпевски, од с. Жилче,
10. Јонче Антон Јовчевски, од Битола,
11. Атанас Михајлов Костов, од Скопје,
12. Лазар Никола Петров, од с. Петрово,
13. Трајан Здравков Костадинов, од Скопје.

VII

Се услови извршувањето на казната на 2 години на:

1. Ратко Лазаров Гошев, од Веница.

VIII

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се применува од 20 декември 1974 година.

IX

Оваа одлука се објавува во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 06-512

18 декември 1974 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видо Смилевски, с. р.

559.

Врз основа на член 17 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет на седницата, одржана на 10. 12. 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАН ПАРИЧЕН ДОДАТОК НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941“ И НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА

Член 1

На носителот на „Партизанска споменица 1941“ во работен однос и кој остварува пензија според прописите на пензиското и инвалидското осигурување се доделува постојан паричен додаток во височина од разликата помеѓу пензијата, односно личниот доход (вклучувајќи го и боречкиот додаток) и износот од 3.000 динари

Постојаниот паричен додаток во височина на разликата помеѓу паричните примања вклучувајќи го личниот доход и боречкиот додаток за инвалидите на трудот и износот од 3.000 динари им припаѓа и на носителот на „Партизанска споменица 1941“ кој остварува паричен надоместок по основ на професионална рехабилитација и вработување на инвалидите на трудот по прописите на инвалидското осигурување, како и надоместокот на личен доход за време на привремената спреченост за работа по прописите на здравственото осигурување и вработувањето.

Член 2

На носител на „Партизанска споменица 1941“ кој остварил старосна пензија без пензиски стаж од најмалку 15 години, од кои најмалку 10 години стаж на осигурување, се доделува постојан паричен додаток во височина на разликата помеѓу пензијата и износот од 85% определен во член 1 на оваа одлука.

На членовите на семејството на носителот на „Партизанска споменица 1941“ кои остваруваат пензија по смртта на уживателот на старосна пензија кои тоа право го оствариле без пензиски стаж од најмалку 15 години, од кои најмалку 10 години стаж на осигурување, им припаѓа постојан паричен додаток во височина на разликата помеѓу семејната пензија и износот од 85% од износот определен во член 1 на оваа одлука.

Член 3

На носител на „Партизанска споменица 1941“ кој не остварил право на пензија и не е во работен однос ниту врши самостојна дејност, му се доделува постојан паричен додаток во височина на разликата помеѓу постојаното месечно парично примање што му припаѓа според Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и износот од 85% од износот определен во член 1 на оваа одлука.

Постојан паричен додаток, под услови од став 1 на овој член им припаѓа и на членовите на семејството на умрен носител на „Партизанска споменица 1941“ ако во поглед на годините на возраст или неспособноста ги исполнуваат условите за здобивање со право на семејна пензија според прописите за пензиското осигурување.

Постојан паричен додаток им припаѓа на родителите на носителот на „Партизанска споменица 1941“, ако тие оствариле право на пензија по овој основ.

Брачниот другар на умрениот носител на „Партизанска споменица 1941“ со стапувањето во брак го губи правото на постојан паричен додаток.

Член 4

Височината на постојаниот паричен додаток на членовите на семејството од умрениот носител на „Партизанска споменица 1941“ се одредува во процентот во кој се одредува семејната пензија, зависно од бројот на членовите на семејството.

Член 5

Постојаниот паричен додаток се усогласува со порастот на просечните животни трошоци на начин и по постапка пропишани за усогласување на пензиите, почнувајќи од 1 јануари 1975 година.

Член 6

Височината на постојаниот паричен додаток ја одредува:

— за уживателите на пензија, материјално обезбедување во врска со правото на професионална рехабилитација и прилагодување и привремен надоместок до стапувањето на соодветна работа — органот надлежен за решавање на право од пензиското и инвалидското осигурување со исто решение со кое решава за тоа право;

— за лица во работен однос — исплатителот на личниот доход со посебно решение;

— за лица вон работен однос кои примаат надоместок на личен доход за време на привремената спреченост за работа според прописите на здравственото осигурување — органот што решава за правото од здравственото осигурување;

— за работниците за време на привремена безработност кои примаат паричен надоместок — заедницата за вработување, за останатите лица — органот на управата на општината надлежен за работите на борците и воените инвалиди.

Член 7

Постојаниот паричен додаток се определува во личен износ и се исплатува заедно со пензијата, личниот доход и другите надоместоци.

Финансиски средства за остварување правото на постојан паричен додаток се обезбедуваат во Републичкиот буџет, како посебни наменски средства.

Пресметувањето и исплатувањето на паричниот додаток на товар на средствата на Републичкиот буџет, според одредбите на оваа одлука, ќе се врши според упатствата што ќе ги пропише републичкиот секретар за финансии.

Член 8

За извршување на оваа одлука ќе се грижи Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јули 1974 година.

Број 12-3010/1
10 декември 1974 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

560.

Врз основа на член 17 и 35 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ТРОШОЦИТЕ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА ОДНОСНО НАЗНАЧУВА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ИЛИ ШТО СЕ ИМЕНУВААТ ОДНОСНО НАЗНАЧУВААТ ВО СОГЛАСНОСТ СО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. Во Одлуката за утврдување на личните доходи и трошоците на функционерите што ги именува односно назначува Извршниот совет или што се именуваат односно назначуваат во согласност со Извршниот совет бр. 12-2632/2 од 25. 12. 1972 година, бр. 12-2813/1 од 13. 7. 1973 и бр. 12-3449/1 од 25. 12. 1973 година, во точка 1 потточка 4 по зборовите „началник на Бирото за претставки и поплаки“ се додаваат зборовите: „потпретседател на Советот за иселенички прашања на Извршниот совет“.

Во точка 1 потточка 6 по зборовите: „главен републички инспектор со висока стручна подготовка“ се додаваат зборовите: „односно со виша стручна подготовка“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2942/1
27 ноември 1974 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

561.

Врз основа на член 2 од Законот за подготовките за донесување Општествен план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1980 година („Службен весник на СР Македонија“ бр. 17/74 г.), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ ЗАЕДНИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ КОИ НОСИТЕЛИТЕ НА ПЛАНИРАЊЕТО СЕ ДОЛЖНИ ДА ГИ ОБЕЗБЕДАТ ЗА ИЗРАБОТКА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

1. Дополнителни заеднички показатели кои носителите на планирањето се должни да ги обезбедат за изработка на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1980 година, се следниве:

Показатели што
треба да бидат
обезбедени од:

	Организации на заружен труд	Самостранни ин- тересни заедници	Деловни банки	Општествено- пол. заедници
I. ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ				
1. Број на училишта		× ¹⁾		×
2. Број на паралелки		× ¹⁾		×
3. Корисна површина м ²		× ¹⁾		×
4. Број на ученици и студенти		× ¹⁾		×
5. Стапка на опфатеност на генерацијата		× ¹⁾		×
6. Број на учен. и студенти што ќе завршат образование		× ¹⁾		×
7. Број на наставници и соработници во наставата		× ¹⁾		×
(1) Број на наставници во основното и средното образование, во виши- те и високите школи и на факултетите				
(2) Број на соработници во наставата на вишите и високите школи и на факултетите				
8. Домови за сместување на ученици и студенти ²⁾		×		×
(1) Број на домови				
(2) Корисна површина м ²				
(3) Број на легла				
9. Капацитети за дневен престој		×		×
(1) Број на ученици				
(2) Корисна површина м ²				
10. Превоз		×		×
(1) Број на ученици				
11. Обезбедување на учебници		×		×
(1) Број на ученици за кои се обезбедуваат учебници				
12. Стипендирање и креди- тирање ³⁾	×	×		×
(1) Број на корисници на стипендии				
(2) Број на корисници на кредити				
13. Стимулирање на таленти- раноста и успехот на младите во број на корисници		×		×
14. Инвестиции ²⁾ во мил. дин.				
(1) Техничка структура на инвестициите во основните средства		×		×
Градежни работи				
Опрема				
Останато				

¹⁾ Заедницата за основно образование ќе треба да обезбеди податоци одделно за: редовното, специјалното образование на возрастните, редовното образование на децата на работниците вработени во странство и општемнувањето. Освен тоа одделно ќе се дадат податоци и за основното музичко и балетско образование и за претшколско воспитување и образование и марксистичкото образование.

²⁾ Општата заедница за образование ќе треба да обезбеди податоци одделно за: средното, вишето и високото образование.

³⁾ Одделно за ученици во основните училишта, во средните училишта и студентите на вишите и високите школи.

⁴⁾ Одделно за ученици на средните училишта и студентите на вишите и високите школи.

⁵⁾ Одделно за основните, средните, вишите и високите школи.

	Показатели што треба да бидат обезбедени од:					Показатели што треба да бидат обезбедени од:			
	Организации на здружен труд	Самоуправни интересни заедници	Деловни банки	Општествено-пол. заедници		Организации на здружен труд	Самоуправни интересни заедници	Деловни банки	Општествено-пол. заедници
(2) По видови на објекти Број на училишта Корисна површина м ² Број на домови Корисна површина м ²		×		×	(2) Број на природни реткости ставени под заштита				
II. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА					22. Развој на архивска мрежа	×	×		×
15. Број на научно-истражувачки и разв. единици — самостојни научно-истраж. установи — научни единици во состав на Академијата на науките — истражувачко-развојни единици во состав на стоп. и др. орган.	×	×		×	(1) Број на архивите (2) Архивска средена граѓа — број на предмети — должни метри (3) Регистратурски средена граѓа — број на предмети — должни метри				
16. Научни работници — истражувачи и стручен и технички кадар со висока подготовка	×	×		×	23. Број на музеи по видови (1) Комплексни (2) Специјални (3) Број на експонати — евидентирани — изложени (4) Вкупна површина на просториите во м ² , во тоа: — изложбени — депои — друго	×	×		×
1) Број на научни работници — истражувачи 2) Стручен и технички кадар со висока подготовка					24. Број на народни библиотеки (1) Број на книги во 000 (2) Број на книги во подвижни библиотеки во 000 (3) Прираст на книжните фондови во народните библиотеки — број на книги во 000 (1) број на ролни на микро филмови — број на физички единици на фотокопии (4) Број на книги издадени на користење во 000				
17. Завршени истражувачки работи по видови — основни-фундаментални истражувања — применети истражувања — развојни истражувања	×	×		×	25. Издавање на книги и брошури (1) Број на книги и брошури — вкупно — тираж во 000 (2) Број на весници — тираж во 000 (3) Број на списанија — тираж во 000	×	×		×
III. КУЛТУРА, ФИЗИЧКА КУЛТУРА И ТЕХНИЧКА КУЛТУРА					26. Развој на кино мрежата според техниката на прикажување на филмот: (1) Број на кина со нормално платно и кино-проектор за прикажување на филмови од 16 мм и 16 и 35 мм трака (2) Број на кина со синемаскоп техника, во тоа: — синемаскоп-светлосни тон — синемаскоп-светлосни и магнетски тон				
18. Број на движни и недвижни споменици на културата ¹⁾ на кои ќе се врши: (1) Заштита (2) Истражувања (3) Документација (4) Конзервација (5) Реставрација (6) Презентација (7) Одржување		×		×					
19. Број на објекти ²⁾ од периодот на национал-револуционерното движење — Илинденското востание и работничкото движење на кои се врши: (1) Заштита (2) Изградба			×	×					
20. Број на публикации кои ќе се издаваат: (1) Проспекти (2) Монографии (3) Разгледници	×	×		×					
21. Заштита на природните реткости (1) Број на евидентирани природни реткости		×		×					

¹⁾ Вклучувајќи ги и археолошките истражувања.

²⁾ Се однесува на јавни објекти, спомен-куќи, споменици, спомен-гробови, костурници, обелиски и други објекти.

	Показатели што треба да бидат обезбедени од:					Показатели што треба да бидат обезбедени од:			
	Организации на здружен труд	Самоуправни интересни заедници	Деловни банки	Општествено-пол. заедници		Организации на здружен труд	Самоуправни интересни заедници	Деловни банки	Општествено-пол. заедници
27. Производство на филмови во број на филмови	×	×		×	— број на деца опфатени во овие установи				
(1) Долгометражни					— степен на опфат на децата од предучилишна возраст				
(2) Краткометражни					(2) Мрежа на објекти за рекреација на децата				
28. Дејност на театрите	×	×		×	— број на објекти				
(1) Број на театрите					— капацитет во легла				
(2) Број на претстави									
(3) Број на премиерни изведби									
29. Дејност на филхармонии, професионални оркестри и ансамбли за народни песни и игри	×	×		×					
(1) Број филхармонии и професионални оркестри и ансамбли за народни песни и игри	×	×		×					
(2) Број на концерти									
30. Културно-уметнички манифестации		×		×					
(1) Број на манифестации									
(2) Број на претстави									
31. Спортски натпревари и други приредби		×		×					
(1) Број на натпревари									
(2) Број на учесници									
32. Лица кои се занимаваат со стручна работа во основните организации за физичка култура									
33. Број и површини во м ² на објектите за физичка култура	×	×		×					
(1) Домови на спортови (спортски сали)									
— број									
— борилишта во м ²									
(2) Спортски рекреативни центри									
— број									
— борилишта во м ²									
(3) Број на објекти за спортови на вода									
(4) Број на објекти за зимски спортови									
(5) Број на атлетски патеки									
34. Број и површина во м ² на објекти за техничка култура	×	×		×					
(1) Број на домови за техничка култура									
(2) Површина во м ²									
IV. ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦА									
35. Детски додаток		×		×					
(1) Број на корисници на додаток на деца									
(2) Број на деца									
36. Непосредна детска заштита	×	×		×					
(1) Дневен престој на деца од предучилишна возраст									
— број на установи									
— капацитет во м ²									
V. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА									
37. Мрежа на установи за социјална заштита						×	×		×
(1) Установи за социјална заштита на деца и младина									
— број на установи за социјална заштита									
— капацитети во легла									
— број на штитеници									
38. Установи за социјална заштита на возрасни							×		×
(1) Установи за рехабил.									
— број на лица опфатени со рехабилитација									
(2) Установи за сместување и збринување на возрасни лица ¹⁾									
— број на установи									
— штитеници во установите									
39. Корисници на социјална заштита							×		×
(1) Број на корисници на постојана парична помош									
VI. ЗДРАВСТВО									
40. Здравствени институции						×			×
(1) За стационарно лечење									
— број на организациони единици									
— број на постели									
— број на лекари									
— број на друг медицински кадар									
(2) Амбуланти и поликлиники									
— број на организациони единици									
— број на лекари, од тоа:									
— стоматолози									
— број на друг медицински кадар									
(3) Медицински единици на село									
— број на медицински единици									
— број на лекари, од тоа:									
— стоматолози									
— број на друг медицински кадар									

1) Вклучувајќи ги и прифатилиштата за возрасни.

Показатели што
треба да бидат
обезбедени од:

	Организации на здружен труд	Самоправни ин- тересни заедници	Деловни банки	Општествено- пол. заедници
(3) Издвоени средства за станбено-комунално работење				
(4) Други краткорочни пласмани				
50. Употреба на средствата за станбено-комунално работење			×	
(1) Одобрени кредити				
— на општествено-правни лица				
— на населението				
(2) Други обврски по станбено-комунално работење				
Б. Други средства и обврски				
51. Средства за општествени фондови и ОПЗ (кои не се вклучени во добие-ните кредити од општествените фондови и ОПЗ)			×	
52. Гаранции (без гаранциите издадени врз основа на одобрените кредити)			×	
(1) Во земјата				
— издадени во тековната година				
— состојба на издадените гаранции				
(2) Во странство				
— издадени во тековната година				
— состојба на издадените гаранции				

Знакот „×“ даден за обележување на показателите упатува на носителите на планирањето што се должни да ги обезбедат податоците во своите планови и програми за работа и развој.

2. Показателите под точка 1 на оваа одлука треба да го овозможат согледувањето на периодот од 1976 до 1980 година.

Показателите се искажуваат за 1975 и 1980 година, со тоа што показателите под редните броеви, односно подброеви 6, 14, 17, 18, 19, 20, 22 (2), 22 (3), 24 (3), 25 (1), 27, 31, 41 (1), 41 (2), 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 и 52 се искажуваат и кумулативно за целиот период од 1976 до 1980 година.

3. Податоците за дополнителните заеднички показатели, според содржината и опфатот, треба да се искажуваат на начин како што е утврдено во постојните методолошко-статистички упатства сврзани со поднесување на годишните или повеќегодишните извештаи, упатствата сврзани со пописот на основните фондови и упатствата за поднесување на извештај за изградени објекти.

Податоците за дополнителните заеднички показатели за средствата на деловните банки и нивната употреба треба да се искажуваат според методолошкото упатство на Стопанската банка — Скопје.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12. 2784/1
12. XI. 1974 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Округниот суд во Скопје е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителката Саздова Цвета од село Велимбегово, Скопско, против тужениот Саздов Блаже од село Велимбегово, сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Саздов Блаже, во рок од 30 дена да се јави во судот или да ја достави својата адреса. Во колку во определениот рок од 30 дена не се јави или не ја достави својата точна адреса, ќе му биде поставен старател, кој ќе го застапува во спорот за развод на брак.

Од Округниот суд во Скопје, П. бр. 1483/73.
(144)

Пред Округниот суд во Скопје е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Шефкет Имери од село Сарај, против тужената Имери Вебије од село Сарај, со непозната адреса. Вредност 2.000,00 динари.

Се повикува тужената Имери Вебије во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави лично во судот или да ја соопшти својата точна адреса. Во колку во определениот рок не се јави на тужената ќе ѝ се определи привремен старател.

Од Округниот суд во Скопје, П. бр. 2234/74.
(146)

Пред Округниот суд во Скопје се води граѓанска постапка за оспорување и утврдување на татковство, по тужбата на тужителката Златана Попова, ученичка од Неготино, улица „Даме Груев“ број 25 против тужените Сотир Попов од Неготино, сега со непозната адреса на живеење и Кољо Трајков од Неготино, улица „Даме Груев“ број 25. Вредност на спорот 100,00 динари.

Се повикува тужениот Сотир Попов од Неготино, сега со непозната адреса на живеење, да се јави во овој суд лично или писмено и да ја соопшти својата адреса во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги штити неговите интереси во постапката.

Од Округниот суд во Скопје, П. бр. 1617 од
16. XII. 1974 година.
(147)

КОНКУРСИ

Советот на Филолошкиот факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје, распишува

КОНКУРС

— за еден наставник (во сите звања) по предметот историја на македонскиот јазик;

— за еден наставник (во сите звања) по предметот историја на германски јазик;

— за еден наставник (во сите звања) по предметот историја на книжевноста на народите на СФРЈ.

Пријавите таксирани со по 2 динари, останатите документи, научни и стручни трудови (до колку има такви), по еден примерок од истите да се достават до архивата на Филолошкиот факултет во Скопје.

Конкурсот трае еден месец од денот на објавувањето.

Врз основа на одлуката на работничкиот совет на трговското претпријатие на големо и мало „Охридски магазин“ — Охрид, конкурсната комисија

распишува

О Г Л А С

за опремување на самопослуга за промет со земјоделско-прехранбени и други производи во реонот „Крст џамија“ (населба „Марко Несторовски“) по пат на понуда.

Ориентационата вредност на опремата е 200.000 динари.

Основи на продажниот простор со организација на прометот можат да се добијат кај инвеститорот секој работен ден.

За оценување на предимството, покрај пресметковната вредност и рокот 1 април 1975 година, секој понудувач е должен да достави:

1. Рок за завршување на работите,
2. Фактор на нето плати за накнадни работи,
3. Процент за манипулативни трошоци.

Понудите се отвораат ако пристигнат две благовремени понуди.

Благовремена понуда се смета секоја која ќе пристигне до 14. I. 1975 година до 12 часот.

За одлуката за прифаќање — неприфаќање на понудата, комисијата ќе ги извести понудувачите во рок од 10 дена од отворањето на понудите.

(387)

Врз основа на одлуката на работничкиот совет на трговското претпријатие „Охридски магазин“ — Охрид, конкурсната комисија

распишува

К О Н К У Р С

за изведување на градежни, градежно-занаемски и инсталатерски работи на објектот самопослуга во реонот „Крст џамија“ (населба „Марко Несторовски“).

Ориентациона вредност на објектот изнесува 850.000 динари.

Право на учество на конкурсот имаат основни организации на здружен труд, регистрирани за градежна изведувачка дејност.

Работите треба да почнат на 25. I. 1975 година, а рок за завршување на работите е 20. IV. 1975 година.

Инвестиционо-техничката документација, општите услови по кои ќе се изведуваат работите и договорните услови заинтересираните можат да ги добијат од конкурсната комисија во просториите на инвеститорот секој работен ден.

Ќе се смета дека понудата е благовремено поднесена ако ја содржи целокупната документација и сите прилози, како и писмена изјава дека ги прифаќаат договорните услови за градење и ако пристигне најкасно до 14. I. 1975 година до 12 часот, кога и ќе се отвораат понудите во дирекцијата на инвеститорот.

Одлуката за прифаќање или неприфаќање на понудите конкурсната комисија ќе им ја достави на учесниците на конкурсот во рок од 10 дена од денот на отворањето на понудите.

(387а)

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|---|------|
| 547. Закон за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта | 1121 |
| 548. Закон за финансирање на изградбата, одржувањето и реконструкцијата на патиштата | 1123 |
| 549. Закон за амортизација на основните средства на основните организации на здружениот труд од областа на општествените дејности | 1123 |
| 550. Закон за средствата за пошумување на голините | 1124 |
| 551. Закон за финансирање на заштитата од градобијност | 1125 |
| 552. Закон за финансирање на истражувачките работи во рударството | 1125 |
| 553. Закон за изменување и дополнување на Законот за републичките даноци на граѓаните | 1126 |
| 554. Закон за дополнување на Законот за даноците на граѓаните | 1127 |
| 555. Закон за изменување и дополнување на Законот за поблиските услови за остварување правото на помош на членовите на семејството чиј хранител е на задолжителна воена служба | 1127 |
| 556. Закон за изменување на Законот за самоуправните интересни заедници на образованието | 1127 |
| 557. Одлука за распоредот на девизите утврдени за потребите на Социјалистичка Република Македонија за 1975 година | 1127 |
| 558. Одлука за помилување на осудени лица | 1129 |
| 559. Одлука за определување на постојан паричен додаток на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и нивните семејства | 1130 |
| 560. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на личните доходи и трошоците на функционерите и работниците што ги именува односно назначува Извршниот совет или што се именуваат односно назначуваат во согласност со Извршниот совет | 1131 |
| 561. Одлука за дополнителни заеднички показатели кои носителите на планирањето се должни да ги обезбедат за изработка на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1980 година | 1131 |